

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20, став 1, алинеја 11, член 31 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 15 став 1 алинеја 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-5671/7 од 19.11.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на својата 18-та седница одржана на 19.11.2014 година, донесе:

ПРАВИЛНИК
за формата и содржината на службената легитимација
на овластеното лице за вршење на стручен надзор
и начинот на нејзино издавање и одземање

I. Општа одредба

Член 1

Со овој Правилник се пропишува формата и содржината на службената легитимација која Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во понатамошниот текст: Агенцијата), му ја издава на овластеното лице за вршење на стручен надзор, како и начинот на нејзино издавање и одземање.

II. Образец на службена легитимација

Член 2

Службената легитимација за вршење на стручен надзор е во правоаголна форма со димензии 7см.х10,5см. и таа се печати на пластика во бела боја.

Член 3

Предната страна на службената легитимација за вршење на стручен надзор е со следната содржина: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,,; отпечатен грб на Република Македонија и лого на Агенцијата; “АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ,,; место за фотографија; “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР,,; име и презиме на овластеното лице за вршење на стручен надзор, “ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР,,; регистарски број на службената легитимација за вршење на стручен надзор (во долниот лев агол); потпис на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во долниот десен агол) и место за печат – МП (на средина во долниот дел од службената легитимација).

Член 4

Задната страна на службената легитимација за вршење на стручен надзор е со следната содржина:

“Овластеното лице го врши стручниот надзор согласно овластувањата пропишани во членовите 30, 31, 32 и 33 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14).

Радиодифузерот е должен на овластеното лице при вршење на стручен надзор да му овозможи непречено вршење на стручниот надзор.

Радиодифузерот е должен на овластеното лице заради вршење на стручен надзор да му овозможи во определениот рок влегување во просторија каде што се

наоѓаат средствата и предметите за обезбедување на медиумски услуги и да му ги стави на увид и на барање на овластеното лице да му даде информации, податоци и документација или кои било други средства потребни за вршење на стручниот надзор.,,

Член 5

Образецот на службената легитимацијата за вршење на стручен надзор е отпечатен кон овој Правилник и е негов составен дел (Прилог бр.1).

III. Издавање, одземање и замена на службена легитимација

Член 6

Службената легитимација за вршење на стручен надзор ја издава директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Службената легитимација му се издава на вработен во стручната служба на Агенцијата, кој од страна на директорот на Агенцијата во согласност со член 31 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е назначен за овластено лице за вршење на стручен надзор на радиодифузери, кој се врши само заради утврдување на исполнувањето на техничките, просторните и кадровските услови во согласност со барањето за добивање на дозвола за телевизиско или радио емитување.

Архивскиот број на овластувањето со кое вработениот од став 2 на овој член се назначува за овластено лице за вршење стручен надзор, се внесува како регистарски број на службената легитимација за вршење на стручен надзор.

Службената легитимација за вршење на стручен надзор која му се издава на овластеното лице од став 2 на овој член, му служи за докажување на неговото службено својство и тој е должен да ја покаже при вршењето на стручниот надзор.

Член 7

Службената легитимација за вршење на стручен надзор се одзема во следните случаи:

- кога на назначеното овластено лице за вршење на стручен надзор ќе му престане овластувањето со кое е назначено за овластено лице за вршење на стручен надзор, и
- кога на овластеното лице за вршење на стручен надзор ќе му престане работниот однос во Агенцијата.

Член 8

Овластеното лице за вршење на стручен надзор кој ќе ја загуби службената легитимација за вршење на стручен надзор или на друг начин ќе остане без неа, најдоцна во рок од 24 часа за тоа го известува директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и доставува изјава - заверена на нотар на сопствен трошок, за времето, местото и околностите под кои службената легитимација за вршење на стручен надзор е изгубена или исчезната на друг начин.

На овластеното лице за вршење на стручен надзор, во случајот од ставот 1 на овој член, му се издава нова службена легитимација за вршење на стручен надзор, а претходно издадената службена легитимација за вршење на стручен надзор се огласува за неважечка.

Во случаите од став 1 на овој член, овластеното лице за вршење на стручен надзор должно е да го надомести износот потребен за изработка на нова службена легитимација за вршење на стручен надзор.

Член 9

Службената легитимација за вршење на стручен надзор за заменува со нова во случај кога:

- службената легитимација поради нејзина дотраеност или оштетување стане неупотрблива и
- има промена на личните податоци на имателот на службената легитимација.

Член 10

Службената легитимација за вршење на стручен надзор која се одзема и заменува, се поништува.

Поништувањето на службената легитимација за вршење стручен надзор го врши тричлена комисија, определена од директорот на Агенцијата, од редот на вработените во стручната служба на Агенцијата.

IV. Евиденција за службена легитимација

Член 11

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги води евиденција за секоја издадена, заменета или одземена службена легитимација, како и за задолжувањето односно раздолжувањето на овластените лица со службена легитимација за вршење на стручен надзор.

Евиденцијата од став 1 од овој член ја води организационата единица на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги која ги врши работите со човечки ресурси.

V. Завршни одредби

Член 12

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Прилог (1)



Бр.01-5733/1

19.11.2014 година
Скопје

**Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги**

Претседател на Советот,

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.

	
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ	
 Место за фотографија	СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР
	Име и Презиме ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР
Рег. Број _____	Дата _____ Скопје _____ м.п. _____ потпис _____

(предна страна)

Овластеното лице го врши стручниот надзор согласно овластувањата од членовите 30, 31, 32 и 33 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14).

Радиодифузерот е должен на овластеното лице при вршење на стручен надзор да му овозможи непречено вршење на стручниот надзор.

Радиодифузерот е должен на овластеното лице заради вршење на стручен надзор да му овозможи во определениот рок влегување во просторија каде што се наоѓаат средствата и предметите за обезбедување на медиумски услуги и да му ги стави на увид и на барање на овластеното лице да му даде информации, податоци и документација или кои било други средства потребни за вршење на стручниот надзор

(задна страна)